

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 257

16 декември 2019, понеделник

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3998. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Аеродром.....	2	4001. Список на поставени постојани судски преведувачи.....	3
3999. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Националната установа Филхармонија на Република Северна Македонија - Скопје.....	2	4002. Оглас за заменик на Народниот правобранител на Република Северна Македонија за подрачјето на Скопје.....	6
4000. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Битола.....	2	4003. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт.....	7
		Огласен дел.....	1-56

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3998.

Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Член 1

Со оваа одлука на Општина Аеродром се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, на ГП бр. 10.1, кое претставува КП.бр. 635/1 со површина од 3573 м², градежно неизградено земјиште, КО Кисела Вода 2, запишано во Имотен лист бр. 111109 согласно Извод од Детален урбанистички план за Градска Четврт И11, број 18-сл/2 од 22.4.2019 година, донесен со Одлука на Советот на Општина Аеродром, бр.07-8/12 од 29.1.2014 година, за изградба на објект со намена-Д1 Парковско зеленило.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8599/1
3 декември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангшев**, с.р.

3999.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ФИЛХАРМОНИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Националната установа Филхармонија на Република Северна Македонија се даваат на трајно користење без надомест недвижни ствари - простории во зграда бр.1, намена на зграда В3-7, кои се наоѓаат на улица „Кеј Димитар Влахов“, на КП бр.9509/16, КО Центар 1, запишани во Имотен лист бр.109553, сопственост на Република Северна Македонија, и тоа:

- влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда – Х, со површина од 3745 м²
- влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда – ХС, со површина од 512 м²
- влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда – ЛФ, со површина од 47 м²
- влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен дел од зграда – ДПД, со површина од 15 м²
- влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен дел од зграда – ДП, со површина од 343 м²

- влез 1, кат К2, број 1, намена на посебен дел од зграда – ПП, со површина од 119 м²
- влез 1, кат К2, број 1, намена на посебен дел од зграда – ДП, со површина од 1386 м²
- влез 1, кат К2, број 1, намена на посебен дел од зграда – ДПД, со површина од 79 м²
- влез 1, кат К3, број 1, намена на посебен дел од зграда – ДПД, со површина од 489 м²
- влез 1, кат К4, број 1, намена на посебен дел од зграда – ДПД, со површина од 100 м²
- влез 1, кат ПО1, број 1, намена на посебен дел од зграда – Г, со површина од 507 м²
- влез 1, кат ПО1, број 1, намена на посебен дел од зграда – ДПД, со површина од 2031 м²
- влез 1, кат ПО2, број 1, намена на посебен дел од зграда – ДПД, со површина од 206 м²
- влез 1, кат ПО2, број 1, намена на посебен дел од зграда – Г, со површина од 2577 м²
- влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда – ДП, со површина од 1505 м²
- влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда – ДПД, со површина од 44 м².

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на Националната установа Национална филхармонија – Скопје („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 59/19).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8623/1
3 декември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангшев**, с.р.

4000.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 3 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижна ствар, сопственост на Република Северна Македонија, која се наоѓа на ул. „Град“ во Кичево, на КП бр.3374/1 КО Кичево 6, запишана во Имотен лист бр.2165, и тоа:

- зграда бр.2, намена на зграда В1-4, влез 1, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со површина 27 м²,
- зграда бр.2, намена на зграда В1-4, влез 1, кат ПО, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со површина 27 м²,
- зграда бр.2, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со површина 38 м²,
- зграда бр.2, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 232 м².

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест, на ЈЗУ Центар за јавно здравје –Битола.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за одбрана и ЈЗУ Центар за јавно здравје – Битола, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9714/1
3 декември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангушев**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

4001.

С П И С О К
НА ПОСТАВЕНИ ПОСТОЈАНИ СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ
(Оглас од 19.09.2019 година)

Име, име на родител и презиме на кандидатот	Адреса, телефон и e-mail	Јазик	Број и датум на решение	Основен суд за кој е поставен судскиот преведувач
1. МАРИЈА Милка КРСТОВСКА	ул. Партизанска бр. 46 Берово 078/337-231 marijakrstovska23@gmail.com	Англиски	08-4316/2 28.11.2019	Берово
2. АЛЕКСАНДРА Владимир ТАЛЕСКА	ул. Бонде Скерлевски бр. 4-4 Битола 075/622-434 nane.aleksandra@gmail.com	Англиски	08-4323/2 02.12.2019	Битола
3. МАРИНА Ристо МИЦКОВСКА	ул. Партизанска бр. 110/2-27 Битола 078/212-982 m_mickovska@yahoo.com	Англиски	08-4320/2 28.11.2019	Битола
4. СИБЕЛА Авзи АЛИМОВСКА	ул. Мукос бр. 1745 Битола 076/653-983 sibela_la@hotmail.com	Албански	08-4387/2 28.11.2019	Битола
5. ЕЛЕНА Миле МИРЧЕВСКА	ул. Камка Тоцинова бр. 1 Велес 072/698-000 elena.mirchevska@yahoo.com	Англиски	08-4315/2 29.11.2019	Велес
6. МАГДАЛЕНА Кирил ГОРГИЕВА	ул. Климент Охридски бр. 12 Велес 078/231-831 magdalenagi20@gmail.com	Англиски	08-4419/2 28.11.2019	Велес
7. МАРИНА Милано ВУКМИРОВИЌ	ул. Оливер Китановски бр. 24 Велес 077/871-496 yukmiroviki@gmail.com martina_vukmiroviki@hotmail.com	Англиски	08-4306/2 28.11.2019	Велес
8. САШКА Серафим МАНОЛЕВА	ул. Пролетерска бр. 25 Богданци 070/371-730 sashkamanoleva@gmail.com	Англиски	08-4336/2 28.11.2019	Гевгелија
9. ДРИТАН Бектеш ТАИРИ	ул. Панче Попоски бр. 6/3-9 Гостивар 070/575-478 dritantairi@gmail.com	Англиски	08-4301/2 29.11.2019	Гостивар
10. ЈАСМИНА Куртиш ЏАФЕРИ	ул. „Балиндолска“ бр.171 Гостивар 078/307-606 jasminaxhaferi23@gmail.com	Албански	08-4347/2 29.11.2019	Гостивар
11. ЛАВДРИМ Насер ВЕЛИУ	с. Србинново Гостивар 071//249-195 Laydrimv@gmail.com	Албански	08-4349/2 28.11.2019	Гостивар
12. ХИРИЈЕ Сулејман ИСМАИЛИ	ул. Беличица бр. 18 Гостивар 071/306-999 hirije_210776@live.com	Англиски	08-4393/2 28.11.2019	Гостивар
13. ДАНИРА Ментор ЛАТА	ул. 1-ви Мај бр. 17 Дебар 072/515-138 danira.lata@yahoo.com	Англиски	08-4307/2 29.11.2019	Дебар
14. ТОФИК Едип ТУРКЕШИ	ул. „Ленинова“ бр.13 Дебар 071/561-823 tofikturkeshi@gmail.com	Албански	08-4350/2 28.11.2019	Дебар
15. ГОРАН Зоран МАНЧЕВ	ул. 7-ми Септември бр. 41 Кавадарци 079/310-554 manchev_goran@yahoo.com	Англиски	08-4389/2 29.11.2019	Кавадарци

16.	АДЕЛИНА Насер ЕЛМАЗИ ФЕЈЗА	с. Стрелци Кичево 070/933-897 adelinafeiza@gmail.com	Албански	08-4344/2 02.12.2019	Кичево
17.	ЕЛИ Зоран КОСТОВА	ул. „Кирил и Методиј“ бр.42 Кочани 070/364-022 eli.kostova@gmail.com	Италијански	08-4375/2 29.11.2019	Кочани
18.	АДИФЕТ Ферат АБДУРАМАН	Љуботен ул. 1 бр. 4 Скопје 070/748-989 adifet.abduraman@gmail.com	Албански	08-4395/2 02.12.2019	Кривичен и граѓански
19.	АЛЕКСАНДРА Никола СТОЈАНОВСКА	ул. Вангел Дину бр. 14 Скопје 078/341-403 vavaleona@gmail.com	Унгарски	08-4383/2 02.12.2019	Кривичен и граѓански
20.	АНА Бранко АЗЕСКА	бул. „АСНОМ“ бр 106-2/15 Скопје 078/883-632 ana.azeska@yahoo.com	Хрватски	08-4379/2 02.12.2019	Кривичен и граѓански
21.	БИЛЈАНА Душко СЕКУЛОВСКА	бул. „Видоје Смилевски Бато“ бр. 11/1-1 Скопје 072/204-148 biljana981@gmail.com	Руски	08-4371/2 02.12.2019	Кривичен и граѓански
22.	ВЕСЕЛА Томе МОЛОВСКА	бул. Партизански одреди бр. 151-61 Скопје 070/230-412 veselamolovska@gmail.com	Португалски	08-4292/2 02.12.2019	Кривичен и граѓански
23.	ВЛАДИМИР Владимир БОШЊАКОВСКИ	ул. Франклин Рузвелт бр. 5-7 Скопје 070/257-879 vladimir_boshnjakovski@hotmail.com	Англиски	08-4322/2 02.12.2019	Кривичен и граѓански
24.	ГОРДАНА Мојсо МАРКОВСКА	бул. Јане Сандански бр. 86/5-8 Скопје 071/223-746 margorde@gmail.com	Англиски	08-4325/2 29.11.2019	Кривичен и граѓански
25.	ДИЈАНА Љубомир ТАШКОВА	ул. Пролет бр. 1/3-1 Скопје 071/385-320 dijanatashkova@yahoo.com	Англиски	08-4305/2 29.11.2019	Кривичен и граѓански
26.	ЕДМОНД Афиз МЕТАЈ	ул. „Кавадарска“ бр.16 Скопје 076/298-314 emondmetaj@hotmail.com	Албански	08-4352/2 02.12.2019	Кривичен и граѓански
27.	ЕМИРА Реџеп ЉАМА	ул. Емин Дураку бр. 3/2-16 Скопје 071/341-103 emiralama@yahoo.com	Албански и англиски	08-4297/2 29.11.2019	Кривичен и граѓански
28.	ЕРГИН Мустафа ЉАТИФИ	ул. „Фан Ноли“ бр.103 Скопје 072/236-494 erginlatifi@yahoo.com	Албански	08-4341/2 29.11.2019	Кривичен и граѓански
29.	ИВА Насер ХОТ	ул. „Гиго Михајловски“ бр.4/1-19 Скопје 077/800-014 iva_hot@yahoo.com	Англиски	08-4397/2 29.11.2019	Кривичен и граѓански
30.	ИСКРА Коста КОСТОВСКА	ул. „Женева“ бр.56 Скопје 071/570-958 ikostovska96@gmail.com	Руски	08-4372/2 29.11.2019	Кривичен и граѓански
31.	КРИСТИНА Јован БАЧОВСКА СИНКОЛИ	ул. Св. Наум Охридски бр. 6 Скопје 075/538-852 tina.bachovska@gmail.com	Англиски	08-4303/2 28.11.2019	Кривичен и граѓански
32.	ЉУБИЦА Славко ПУЦАРЕВИЌ	ул. Киро Фетак 1 бр. 5 Скопје 075/265-842 logistikamrt@yahoo.com	Српски	08-4380/2 28.11.2019	Кривичен и граѓански
33.	ЉУПКА Димитар НАСКОВА ЉУБИСАВЉЕВИЌ	ул. 1613 бр. 4-52 Скопје 071/496-738 ljupkanaskova3@yahoo.com	Англиски	08-4293/2 28.11.2019	Кривичен и граѓански

34.	ЉУПКА Ванѓо НАКОВ	ул.534 бр.23/1-58 с. Марино Скопје 077/946-948, 078/864-318 liupkanakov1983@gmail.com nipotico@gmail.com	Романски	08-4377/2 28.11.2019	Кривичен и граѓански
35.	МАЈА Радаослава АНДОНОСКА	ул.„Сага“ бр 35 Скопје 070/44-243 maia.andonoska@gmail.com	Романски	08-4376/2 28.11.2019	Кривичен и граѓански
36.	НАДЕЖДА Димитар ГЕОРГИЕВА	ул.„Дарвинова“ бр.13 Б Скопје 078/267-526 nadezda.georgieva16@gmail.com	Бугарски	08-4378/2 28.11.2019	Кривичен и граѓански
37.	ОКТАЈ Тасим МЕФАИЛ	ул.„1“ бр.76 с. Долно Количани Скопје 076/683-080 oktaj.mefail@outlook.com	Турски	08-4366/2 28.11.2019	Кривичен и граѓански
38.	СЕФА Алија СУЛЕЈМАНИ	Идризово, ул.„3“ бр.297 Скопје 072/270-202 sulejmanisefa@gmail.com	Албански	08-4345/2 28.11.2019	Кривичен и граѓански
39.	СИБЕЛ Октај АХМЕД	ул. Сервава бр. 53 Скопје 075/301-722 sibel.ahmed@hotmail.com	Англиски	08-4294/2 28.11.2019	Кривичен и граѓански
40.	СИМОНА Трајан ПЕТКОВСКА	Радишани, ул. Бутелска 2 бр. 55 Скопје 078/928-447 siki.petkovska@gmail.com	Англиски	08-4310/2 28.11.2019	Кривичен и граѓански
41.	СЛАВЕ Никола ДОНЕВСКИ	ул.„Љубљанска“ бр.6/35 Скопје 070/351-481 02/3075087 donevskis@gmail.com	Руски	08-4373/2 28.11.2019	Кривичен и граѓански
42.	СТОЈАН Наум КИТАНОВ	ул. Васил Ѓоргов бр. 34-1/25 Скопје 070/843-198 stojankitanov@hotmail.com	Англиски	08-4338/2 28.11.2019	Кривичен и граѓански
43.	ФИЛИП Татјана НАБАКОВ	ул. Бриселска бр. 8/2-6 Скопје 070/341-199 filipnabakov@hotmail.com	Англиски	08-4317/2 28.11.2019	Кривичен и граѓански
44.	ДРАГАН Томе КРСТИЌ	ул. Бајрам Шабани бр. 39 Куманово 078/278-133 adviser2017@hotmail.com	Англиски	08-4321/2 29.11.2019	Куманово
45.	МАРТИН Марјан СИМОНОВСКИ	ул. Јоско Илиевски бр. 33 Куманово 071/294-741 martin.simonovski@yahoo.com	Англиски	08-4334/2 28.11.2019	Куманово
46.	ЕРЏАН Шабан КОПОВ	с.Корешница Демир Капија 071/839-997 kopovercan@gmail.com	Турски	08-4362/2 29.11.2019	Неготино
47.	ФАНКА Вангел МИНГОВА ЈАНЧЕВА	ул. 4-ти Јули бр. 38 Неготино 072/225-942 deboer.maria2011@gmail.com	англиски и италијански	08-4298/2 28.11.2019	Неготино
48.	ТРЕНА Стојан СПАСЕСКА	ул. Партизански одреди бр. 9 Охрид 070/746-446 trena_mk@yahoo.com	Англиски	8-4324/2 28.11.2019	Охрид
49.	ВЕРЧЕ Кирил ДИМЕСКА	ул. Андон Слабејко бр. 150 Прилеп 078/248-276 vercedimeska@gmail.com vercedimeska@yahoo.com	Англиски	08-4331/2 02.12.2019	Прилеп
50.	ДАНИЕЛ Марјан МАТРАКОСКИ	ул. Егејска бр. 26 Прилеп 075/730-992 daniel.matrakoski@gmail.com	Англиски	08-4304/2 29.11.2019	Прилеп
51.	ИВАНА Блаже ТОДОРСКА	ул. Илка Присаѓанка бр. 43-А Прилеп 075/408-468 paipusivana@gmail.com	Англиски	08-4328/2 29.11.2019	Прилеп

52.	РОЗИТА Сашо ЈОВАНСКА	ул. Ило Попадинец бр. 4 Прилеп 078/301-636 rozita.iovanoska@hotmail.com	Англиски	08-4327/2 28.11.2019	Прилеп
53.	МИЛИЦА Горѓе КЕЛКОЦЕВА	ул. „Јавор“ бр.6 Радовиш 075/560-080 mkelkoceva@yahoo.com	Германски	08-4359/2 28.11.2019	Радовиш
54.	АРБЕРЕТА Арифер ШАБАНИ	с. Наколец Ресен 071/718-706 arbretash@gmail.com	Албански и англиски	08-4295/2 02.12.2019	Ресен
55.	ШЕРИЈЕ Авдурами ДИКА	ул. „Мислешевски пат“ бб Струга 070/423-3351 sherie_d@hotmail.com	Албански	08-4342/2 28.11.2019	Струга
56.	ГУЉНУР Алајдин МУРТЕЗАНИ	ул. „101“ бб с. Жеровјане Тетово 078/323-449 giylnur_iljazi@hotmail.com	Турски	08-4367/2 29.11.2019	Тетово
57.	МИЛАНКА Бобан БОЈЧЕСКА	ул. Маршал Тито бр. 136-15 Тетово 077/916-280 boicheska.m@gmail.com	Англиски	08-4329/2 28.11.2019	Тетово
58.	ФЛОРЕНТ Ахмет МЕМЕДИ	ул. „Штипска“ бр.82 Тетово 070/511-411 florent.memedi@hotmail.com	Турски	08-4364/2 28.11.2019	Тетово
59.	АНА Тодор МУШЕВСКА	ул. Енгелсова бр. 6/15 Штип 074/609-060 amushevska@gmail.com	Грчки	08-4391/2 02.12.2019	Штип
60.	ЕЛЕНА Димитар МАНЕВА	ул. Љубен Иванов бр. 18 Штип 077/679-757 elenamaneva94@yahoo.com	Англиски	08-4335/2 29.11.2019	Штип
61.	МАРИЈА Венцо ШОПОВА	ул. Христијан Карпош бр. 94 Штип 076/288-588 mshopova@yahoo.com	Англиски	08-4332/2 28.11.2019	Штип
62.	ЦВЕТАНКА Митко СТОИЛОВА	с. Карбинци бб Штип 077/610-347 cvetanka.stoilova@gmail.com	Италијански	08-4374/2 28.11.2019	Штип
63.	ШЕНСЕС Аднан ШЕРИФОВ	ул. „Димо Хаџи Димов“ бр.42 Штип 079/262-036 sheki.sherifov@hotmail.com	Германски	08-4355/2 28.11.2019	Штип

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

4002.

Врз основа на член 5и член 6 од Законот за народниот правобранител („Службен весник на РМ“ бр. 60/03, 114/09, 181/16, 189/16 и 35/18), Народниот правобранител на 28.10.2019 година распишува

О Г Л А С

ЗА ЗАМЕНИК НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ

1. Се распишува оглас за утврдување на предлог за избор на заменик на Народниот правобранител на Република Северна Македонија и тоа: (1) еден заменик на Народниот правобранител за подрачјето на Скопје.

2. За заменик на Народниот правобранител на Република Северна Македонија за подрачјето на Скопје, Би-тола и Кичево може да биде избрано лице кое ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос, има завршено високо образование со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС односно завршен VII/1 степен образование од областа на правото, работно искуство од најмалку 7 години во областа на правото, чија активност е докажана во областа на заштитата и промоцијата на човековите права и ужива углед во вршењето на професијата, што се докажува со добиени оценки за работењето во професијата, релевантни препораки или признанија кои можат да се верификуваат. Еден од замениците на Народниот правобранител може да биде избрано лице кое ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос, има завршено високо образование со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС односно завршен VII/1 степен образование, работно искуство од најмалку 7 години, чија активност е докажана во областа на заштитата и промоцијата на човековите права и ужива углед во вршењето на професијата, што се докажува со добиени оценки за работењето во професијата, релевантни препораки или признанија кои можат да се верификуваат.“

3. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во член 6 од Законот за народниот правобранител („Службен весник на РМ“ бр. 60/03, 114/09, 181/16, 189/16 и 35/18) пријавата со потребните документи во оригинал или копија заверена на нотар, да ги достават до архивата на Народниот правобранител на Република Северна Македонија или по пошта на адреса: Народен правобранител на Република Северна Македонија ул. „Македонија“ бр.19, 1000 Скопје во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.

4. Овој оглас ќе се објави во: „Службен весник на Република Северна Македонија“ и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.

Бр. 04-2553/1
13 декември 2019 година

Скопје

Народен правобранител
на Република Северна
Македонија,
Ицет Мемети с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 4003.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на РСМ“ бр. 103/2019 и 212/2019), а имајќи ги во предвид Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 120/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.108/2019, 143/2019 и 225/2019), Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.98/2019 и 124/2019), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 99/18) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр.138/09, 51/14), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16.12.2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

Член 1

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт, изнесуваат:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	67,00 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	69,00 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	61,50 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	50,50 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	35,407 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од став (1) од овој член.

(3) Највисоките малопродажни цени формирани согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот за данокот за додадена вредност.

Член 2

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни цени, кои изнесуваат:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	27,773 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	29,531 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	30,345 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	29,947 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	28,116 (денари/килограм)

Член 3

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, кој за Еуросупер БС-95 е во износ од 5,595 денари/литар, за Еуросупер БС-98 е во износ од 5,532 денари/литар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,573 денари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 5,600 денари/литар, додека за мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 1,00 денар/килограм.

Член 4

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, со исклучок за мазутот М-1 НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.

Член 5

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	0,080 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	0,080 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	0,030 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	0,040 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	0,050 (денари/килограм)

Член 6

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	0,890 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	0,890 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	0,300 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	0,300 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	0,740 (денари/килограм)

Член 7

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	21,692 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	21,692 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	15,121 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	6,160 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	0,100 (денари/килограм)

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 17.12.2019 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Северна Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Бр. 02-3813/1
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК


на Република Северна Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019257